


УМЕТИЦИТЕ КАКО „ПРВОБОРЦИ НА СЕКСУАЛНАТА РЕВОЛУЦИЈА“ – ПАНОГРАМА НА ПРЕДВОЕНО СКОПЈЕ



ОД
„ТАЈНАТА“
ИСТОРИЈА
НА СКОПЈЕ

СКАНДАЛ ВО КАФЕШАНТАНОТ „ОКЕАН“

Небојша ЈАКОНОВ

Војни, катаклизми, разорувања. Освојувања и разни болештини. Со еден збор – историја. Меѓутоа, што е она што се јаога меѓу историјата? Што со оние секојдневности што во траењето на една држава, народ, град се одвиваат во меѓувремето од еден по друг историски настап кои, иако токму од нив се состои животот на обичните луѓе, неоправдано остануваат незабележани во историските хроники? Споменатата неправда што „големата историја“ ја врши врз наизглед обичните, мали настани од секојдневјето, оној своевиден „историски шкарт“, се чини уште поголема кога ќе се разбере дека и тие знаеле да бидат предмет на разни полемики и судири кои, ете, останале забележани само во спомениите на луѓето или иак на пожелите страници од старите весници.

На трагите од еден ваков настан од предвоено Скопје најдовме и на страниците на Монографијата посветена на македонскиот сликар Никола Мартиновски. Имено, овој голем мајстор на четничката, враќајќи се во Скопје, по школувањето во Букурешт и Париз, меѓу другото, се обидел да пренесе и дел од искуствата што ги стекнал во „големиот свет“. Притоа, во таа негова благородна намера, иако еден дел од неговите нови сографани го прифатиле, се соочиле и со отпорот на тесноградиот паланечки дух.

● КАФЕАНА НА ЛОШ ГЛАС

Во приказнава што сакаме да ја раскажеме, главна роля има кафешантанот „Океан“, една од многубројните кафеани во предвоено Скопје, што се наоѓала некаде на местото каде денес е ресторантот „Победа“. По денешните мерила, „Океан“ бил нешто меѓу ноќен клуб и кафеана, а поради својата постојана публика, меѓу кои имало и луѓе од полусветот, жени со матно потекло и професија, професионални коцкари и подводации и воопшто едно „шарено друштво“ – бил по малку на лош

● Општествениот живот во предвоено Скопје знаел да биде доста бурен судејќи, барем, по една епизода од животот на познатиот македонски сликар Никола Мартиновски

● Што се случувало кога уметникот ќе си земел слобода на јавно место да наслика нешта „дозволени само во поинтимни друштва“?

глас. Она, пак, што Мартиновски го поврзало со оваа кафеана, освен тоа што луѓето од полусветот биле негова трајна ликовна преокупација, се крие во баналниот податок дека тој, како потомок на старо еснафско семејство – „Океан“ го добил во наследство.

Елем, Мартиновски дошол на идеја кафеантата да ја украси со сидни слики кои, веројатно и поради „веселата атмосфера“ што владеела во неа, требало да ја воспеваат љубовта, убавината и радоста на животот. Речено – сторено, па во последните летни денови на 1935 година, по два месеца работа, во која на сликарот му помагал и тогаш почетникот Василие Поповик-Цицо, кафеантата „Океан“ осаминала со нова декорација. И веднаш – пукнал скандал.

Во жестоката полемика што настанала, а во која, покрај познавачите на уметноста, учествувала и скопската „чаршија“, напаѓачите на сликарот тврделе дека сликите се – обична порнографија. Имено, на 12-те (некој денес тврдат дека ги имало 15) осликанни паноа со поголем број машки и женски фигури во природна големина кои (да се послужиме со описот забележан во тогашните ве-

сници) „чинеле најчуден преплет на тела“. Проблемот, се чини, бил во тоа што тие биле – големи.

● ОРГИИ

Целата работа околу сликите на Мартиновски толку се разгорела што стигнала дури и до престолништата, па написи за тоа објавиле двата во тоа време најголеми белградски весници – „Политика“ и „Време“. При тоа, покарактеристичен е ставот на анонимниот новинар на „Време“, инаку „булеварски“ ориентиран весник, кој наведува дека сликарот во својата фантазија претерал и се осмелил да наслика „нешта што се дозволени само во поинтимно друштво“. Според истиниот новинар, на сидовите на „Океан“ Мартиновски насликал оргии на мажи и „герли“ (употребувајќи го овој израз од тогашниот жаргон, тој веројатно сакал на читателите да им соопшти за какво „бездобразие“ станува збор) и други „преслободни нешта“.

Какви биле овие „фрески“ од „Океан“ и дали навистина биле толку „бездобразни“, денес не можеме да судиме од праста причина што куќата каде што се наоѓала оваа кафеана е урвата во 1947 или 1948 година. Навистина д-р Борис Петковски, авторот на споменатата монографија, говори дека постојат неколку аматерски фотографии на кои само се назираат некои делови од овие слики. Тој вели дека на зададемат тема Мартиновски ѝ пришол „без хипокризија“, а сите елементи што ја откриваат човековата сексуалност биле прикажани „без маскирање“.

Од оваа мала епизода од животот на предвоено Скопје нам, пак, некако спонтано ни се наметна прашањето што би рекле „чувствителните душички“ од тоа време кога, во денешно Скопје, би можеле, на пример да погледаат некој порнографски филм во киното „Напредок“ или пак да прелистаат еден примерок на „Врочи Кај“, што легално се продава во секоја трафика. При тоа, во никој случај не сакаме да ги изедначиме творбите на Мартиновски со споменатите примери на „ововременските уметнички фантазии“.

ВЕЧЕР, страница 9

ДЕДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА

8/97